

Неделен извештај за измерени средно-дневни вредности на емисии од главните емисиони точки во Цементарница УСЈЕ

(13.03.2020 – 19.03.2020)

Ротирна печка 3 (A-03.1)

Ротирна печка 3	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
13.03.2020	11.79	400	478.88	800	2.19	30
14.03.2020	13.25	400	503.57	800	2.17	30
15.03.2020	14.8	400	567.1	800	2.23	30
16.03.2020	8.42	400	560.31	800	2.23	30
17.03.2020	49.48	400	572.65	800	2.34	30
18.03.2020	19.47	400	502.25	800	2.34	30
19.03.2020	1.33	400	477.67	800	2.48	30

Ротирна печка 4 (A-04.1)

Ротирна печка 4*	SO ₂ [mg/Nm ³]		NO _x [mg/Nm ³]		Прашина [mg/Nm ³]	
	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ	ИСДВ	ГВЕ
13.03.2020		400		800		30
14.03.2020		400		800		30
15.03.2020		400		800		30
16.03.2020	6.98	400	553.34	800	2.24	30
17.03.2020	4.43	400	438.22	800	2.36	30
18.03.2020	24.37	400	537.57	800	2.66	30
19.03.2020	45.94	400	641.14	800	3.30	30

Легенда:

ИСДВ – измерена средно-дневна вредност

ГВЕ – гранична вредност на емисии (Законски максимално дозволена вредност)

*Печка 4 почна да работи на 16.03.2020 по годишните ремонтни активности (кои траеја од 09.02.2020)

- Емисиите од работата на Цементарница УСЈЕ постојано се под граничните вредности определени со Закон

Од 2007 година, емисиите на Цементарница УСЈЕ се мониторираат 24 часа, 365 дена во годината од страна на независен, автоматски систем за мониторинг (вкупна прашина, SO₂ и NO_x), кои се контролирани од страна на надлежните органи. Компанијата не е во можност на каков било начин да влијае врз резултатите.

- Производството запира доколку филтрите не работат

Технолошкиот процес оневозможува работа на погонот без работа на филтрите.

- Цементарница УСЈЕ не влијае врз зголемување на присуството на PM₁₀ честички во воздухот

Паралелното мерење на амбиенталниот воздух (PM₁₀ честички) во кругот на Цементарница УСЈЕ не покажува меѓузависност со состојбите со амбиенталниот воздух измерени на други мерни станици, надвор од цементарницата.

- Работењето на компанијата постојано е следено од страна на Државниот инспекторат за животна средина

- Кога печките на Цементарница УСЈЕ работат, тие работат 24 часа

Цементарница УСЈЕ поради технолошки и деловни причини работи во текот на целото деноноќие. Печките или работат континуирано (24 часа) или не работат.

- Производството на цемент е поинтензивно лете, отколку зиме

Поради поголемата сезонска побарувачка на цемент, производството е поголемо лете, отколку зиме.

Цементарница УСЈЕ ги поканува сограѓаните, невладините организации, граѓанските групи, медиумите во кое и да е време да ја посетат компанијата и да добијат орговори за сите прашања од интерес.

Контакт e-mail: contact@usje.mk